

Термини и локација:

- **29 - 30 јануари 2026** година
(четврток - петок), Вебинар/Online (преку ZOOM)
- **4 - 5 февруари 2026** година
(среда - четврток), Вебинар/Online (преку ZOOM)
- **9 - 10 февруари 2026** година
(понеделник - вторник)
Интерхотел Сандански, Бугарија



ПРОГРАМА

ЗА ДВОДНЕВНА КПУ ОБУКА ЗА ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ
И СМЕТКОВОДИТЕЛИ (16 КПУ ЧАСА), БРОЈ 1/2026

„ГОДИШНА СМЕТКА, ФИНАНСИСКО И ДАНОЧНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА 2025 ГОДИНА“

ПРВ ДЕН

Тајминг	ТЕМИ	Предавачи и број на КПУ часови
СМЕТКОВОДСТВО, МСС, МСФИ, ФИНАНСИИ, ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА И СО НИВ ПОВРЗАНИ ЗНАЕЊА. СТАНДАРДИ ЗА ОДРЖЛИВОСТ ESG		1 КПУ час
Од 10:00 до 10:40 (траење: 40 минути)	ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2025 ГОДИНА - Посебности за изготвувањето на Годишната сметка и Финансиски извештаи ТРАНЗИЦИЈА НА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА 2025 ГОДИНА - МИКРО И МАЛИ ТРГОВЦИ: Применување на Меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти - СРЕДНИ И ГОЛЕМИ ТРГОВЦИ: Насоки за применување на Правилник за начинот на водење сметководство. - НОВИ аналитички сметки во функција на примена на МСФИ 16 Како до најлесна примена на МСФИ 16 - Лизинг и МСФИ 15 - Приходи. Постапување со одложената примена на некои стандарди и продолжената примена на други стандарди	М-р Павле Гацов 1 КПУ час
ЗАКОНСКА РАМКА ВО ВРСКА СО ИЗГОТВУВАЊЕ ГОДИШНИ СМЕТКИ И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И НА КОНСОЛИДИРАНИ ГОДИШНИ СМЕТКИ И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ		3 КПУ часови
Од 10:40 до 11:40 (траење: 60 минути)	ПРАВНА ПОДЛОГА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2025 ГОДИНА - Обврзници, рокови, ревидирање, поднесување и објавување на Годишната сметка и Финансиски извештаи - Обврзници и правила за утврдување на обврската за изготвување на Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештаи - Овластениот сметководител / сметководителот Vs застапникот по закон во изготвувањето, потпишувањето и поднесувањето на Годишната сметка и Финансиските извештаи	Данијела Јакимовиќ, дипл. правник со ПИ 1,5 КПУ часови

Од 11:40 до 12:00 (траење: 20 минути)	ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2025 ГОДИНА Нетековни средства (признавање, вреднување, амортизација и загуби поради обезвреднување)	Д-р Рефика Муриќ 0,5 КПУ часови
Од 12:00 до 12:40 (траење: 40 минути)	ОБЈЕКТИВНО ВРЕДНУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА - Објективно вреднување на средствата кај профитниот сектор - Ревалоризација: Посебности кај непрофитните субјекти и кај буџетските корисници и единки корисници (конечни коефициенти за ревалоризација) - Даночен третман на ревалоризацијата кај обврзниците на данокот на добивка	М-р Павле Гацов 1 КПУ час
Од 12:40 до 13:00 (траење: 20 минути)	ПАУЗА	
ЗАКОНСКА РАМКА ВО ВРСКА СО ИЗГОТВУВАЊЕ ГОДИШНИ СМЕТКИ И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И НА КОНСОЛИДИРАНИ ГОДИШНИ СМЕТКИ И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ		4 КПУ часови
Од 13:00 до 13:40 (траење: 40 минути)	ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2025 ГОДИНА - Усогласување на сметководствената со фактичката состојба и евидентирање на разликите по попис кај залихите - Други усогласување кај нетековни средства (искнижување, отпис и евидентирање на разликите по попис) за сметководствени и даночни цели - Третман на отпис на побарувања	Д-р Рефика Муриќ 1 КПУ час
Од 13:40 до 14:20 (траење: 40 минути)	УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ И НЕГОВО РАСПОРЕДУВАЊЕ - Утврдување и распоредување на финансискиот резултат, издвојување на законска резерва, резерви за реинвестирање, покривање на загуба, дополнителна доплата од основачите, распоредување за дивиденда (рок за исплата и плаќање на данок, даночен третман на дивидендата од 2009-2013 година; задржан данок и ДЛД на исплатена дивиденда), исплата на авансна дивиденда (услови); посебности за правата на сопствени акции/удели - Годишен извештај за работењето	Данијела Јакимовиќ, дипл. правник со ПИ 1 КПУ час
Од 14:20 до 15:00 (траење: 40 минути)	ГОДИШНА СМЕТКА ЗА БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ - Специфики кај буџетските корисници и единки корисници - Надоместоци на трошоци од работен однос за јавниот сектор - Посебности кај данокот на добивка	М-р Павле Гацов 1 КПУ час
Од 15:00 до 15:40 (траење: 40 минути)	ГОДИШНА СМЕТКА ЗА НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ - Специфичности во работењето на непрофитните организации - Утврдување на приходите и расходите кај непрофитните организации - Оданочување со ДДВ кај непрофитните организации	Д-р Рефика Муриќ 1 КПУ час

Тајминг	Т Е М И	Предавачи и број на КПУ часови
ЗАКОНСКА РАМКА ВО ВРСКА СО ИЗГОТВУВАЊЕ ГОДИШНИ СМЕТКИ И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И НА КОНСОЛИДИРАНИ ГОДИШНИ СМЕТКИ И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ		4 КПУ часови
Од 10:00 до 11:00 (траење: 60 минути)	ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2025 ГОДИНА Утврдување на приходите и расходите на позициите од Билансот на успех, согласно со стандардите за финансиско известување	Д-р Рефика Муриќ 1,5 КПУ часови
Од 11:00 до 12:40 (траење: 100 минути)	ГОДИШНО ДАНОЧНО ИЗВЕСТУВАЊЕ Данок на добивка - Даночен третман на вредносните усогласувања/отпис на побарувања и вложувања, дадени и примени заеми и пресметани/непресметани камати на заеми, резервации, трансакции меѓу поврзани субјекти, заеми од содружник - нерезидент, разлики по попис, репрезентација и подарување, амортизација и ревалоризација, надоместоци на трошоци од работен однос, ... - Даночен третман на трошоците за осигурување - Даночен третман на непарични користи за вработените (користење на станови во сопственост на работодавачот; користење на службени моторни возила; непазарно стекнување со сопственост во капиталот на работодавачот) и за надворешни лица - Даночен третман на амортизацијата и право на даночен кредит за амортизацијата - Даночен третман на деловната успешност - БОНУСИ - Намалување на даночната основа: РЕИНВЕСТИРАНА ДОБИВКА- Примери (набавка на недвижности/земјиште, постројки и опрема, инвестиции во тек, набавки на НПО преку лизинг, платени аванси за набавка на НПО, нематеријални средства, вложување во туѓи средства, посебности за автомобилите, мебелот,...) - Даночен третман на продадените средства за кои е користено намалување на даночната основа заради реинвестирање на добивката пред истекот на 5 години (Образец ДД-ДО). Ризик од погрешна примена на ослободувањето по основ на реинвестирање на добивката. - Намалување на даночната основа за даночна загуба од минати години. - Даночен третман на ревалоризациона резерва пренесена во акумулирана добивка - Даночни последици од покривање на загуба од неоданочените добивки за 2009-2013 година (Образец ДД-ПЗ) - Даночен третман на примањата / награди на членовите на управен и надзорен одбор - Оданочување на друштвата при статусни промени (присоединување, спојување и поделба на друштва) - Даночен третман на амортизацијата и каматата по ЛИЗИНГ аранжманите - Солидарен данок на добивка (влијание на Даночниот биланс) - Трансферни цени (образец П-ТЦ - Прилог на Даночниот биланс)	М-р Павле Гацов 2,5 КПУ часови

Од 12:40 до 13:00 (траење: 20 минути)	ПАУЗА	
ЗАКОНСКА РАМКА ВО ВРСКА СО ИЗГОТВУВАЊЕ ГОДИШНИ СМЕТКИ И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И НА КОНСОЛИДИРАНИ ГОДИШНИ СМЕТКИ И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ		2,5 КПУ часови
Од 13:00 до 13:40 (траење: 40 минути)	ГОДИШНО ДАНОЧНО ИЗВЕСТУВАЊЕ - Данок на вкупен приход - Данок на вкупен приход за непрофитни субјекти - Данок на добивка: Посебности на составувањето на Даночниот биланс за буџетските корисници - Задржан данок - Годишен извештај - Данок на доход од вршење на самостојна дејност (ДЛД-ДБ) - Дополнителен данок на добивка	М-р Павле Гацов 1 КПУ час
Од 13:40 до 14:40 (траење: 60 минути)	Застареност како основ за отпишување на обврските - ефекти во финансиските извештаи - Функција на рокот на застареност - Настапување на застареноста и последици од истата - Општ и посебни рокови на застареност - Дејство на исполнување на застарена обврска - Прекинување на застарувањето - Застој на застарувањето - Казнена камата поради задоцнување на должникот со исполнување на обврска	Данијела Јаќимовиќ, дипл. правник со ПИ 1,5 КПУ часови
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА, ДАНОЦИ И ДАНОЧЕН СИСТЕМ		1,5 КПУ часови
Од 14:40 до 15:40 (траење: 60 минути)	- Опфат, исправки и усогласувања на претходни даноци со последната ДДВ Пријава во рамките на финансиските извештаи за 2025 година - Обврски за даночни обврзници кои влегуваат во систем на ДДВ - Обврски за даночни обврзници кои излегуваат од систем на ДДВ - Физички лица - обврзници за регистрација за ДДВ Новини во Законот за ДДВ	Д-р Рефика Муриќ 1,5 КПУ часови

Предавачи:

М-р Павле ГАЦОВ, Д-р Рефика МУРИЌ и Данијела ЈАЌИМОВИЌ, дипл. правник со ППИ

Темите се групирани според содржината на Годишната Програма за КПУ за 2026 година на ИСОС. Од организациски причини, редоследот на темите на денот на обуката може да се менува.

Секој посетител на КПУ обуките во Сандански ќе добие Прирачник за КПУ во печатена форма.

Посетителите на онлајн КПУ обуките ќе ги добијат материјалите во PDF формат.

Регистрацијата за КПУ обуките се врши преку www.nov.proagens.mk или преку пополнета форма на Пријава пратена преку електронска пошта (мејл).



ДНЕВЕН ТАЈМИНГ

Пријавување и регистрација за ВЕБИНАР :	9:30 - 10:00
Времетраење на КПУ обуката:	10:00 - 15:40
Пауза:	12:40 - 13:00

ВЕБИНАР

Надоместот за КПУ обуката изнесува **4.720** МКД (со вклучен 18% ДДВ).

Пресметаното ДДВ за дводневната КПУ обука (ВЕБИНАР) е со право на одбивка.

Плаќањето се врши задолжително однапред на сметките на Про Агенс:

210 050 39 40 101 43 или

380 150 855 80 11 78

(со повикување на шифра: **26-1-16**).



ДНЕВЕН ТАЈМИНГ

Пријавување и регистрација за САНДАНСКИ :	8:30 - 9:00
Времетраење на КПУ обуката:	9:00 - 14:40
Пауза:	11:40 - 12:00

САНДАНСКИ

Надоместот за КПУ обуката изнесува **4.000** МКД (без вклучен ДДВ).

Плаќањето се врши задолжително однапред на сметките на Про Агенс:

210 050 39 40 101 43 или

380 150 855 80 11 78

(со повикување на шифра: **26-1-16**).



kontakt@proagens.com.mk



www.nov.proagens.mk



02/ 3162-979 и 3298-763